



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Службени весник на
Македоније

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 8 декември 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 80

ГОД. XLV

Цена на овој број е 20.400 динари. – Претплатата за 1989 година изнесува 1.050.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756; Телефакс 651-482

1232.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ВРСКИ

Се прогласува Законот за измени на Законот за системите за врски, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 6 декември 1989 година.

П бр. 1098
6 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ВРСКИ

Член 1

Во Законот за системите за врски („Службен лист на СФРЈ, бр. 41/88) во член 135 став 1 бројот: „4,500.000“ се заменува со бројот: „45,000.000“, а бројот: „45,000.000“ – со бројот: „450.000.000“.

Во ст. 2 и 3 бројот: „250.000“ се заменува со бројот: „2,500.000“, а бројот: „2,500.000“ – со бројот: „25,000.000“.

Член 2

Во член 136 став 1 бројот: „3,600.000“ се заменува со бројот: „36,000.000“, а бројот: „36,000.000“ – со бројот: „360,000.000“.

Во ст. 2 и 3 бројот: „200.000“ се заменува со бројот: „2,000.000“, а бројот: „2,000.000“ – со бројот: „20,000.000“.

Член 3

Во член 137 став 1 бројот: „2,300.000“ се заменува со бројот: „23,000.000“, а бројот: „23,000.000“ – со бројот: „230,000.000“.

Во ст. 2 и 3 бројот: „150.000“ се заменува со бројот: „1,500.000“, а бројот: „1,500.000“ – со бројот: „15,000.000“.

Член 4

Во член 138 став 1 бројот: „450.000“ се заменува со бројот: „4,500.000“, а бројот: „4,500.000“ – со бројот: „45,000.000“.

Во ст. 2 и 3 бројот: „100.000“ се заменува со бројот: „1,000.000“, а бројот: „1,000.000“ – со бројот: „10,000.000“.

Член 5

Во член 139 став 1 бројот: „360.000“ се заменува со бројот: „3,600.000“, а бројот: „3,600.000“ – со бројот: „36,000.000“.

Во ст. 2 и 3 бројот: „75.000“ се заменува со бројот: „750.000“, а бројот: „750.000“ – со бројот: „7,500.000“.

Член 6

Во член 140 став 1 бројот: „270.000“ се заменува со бројот: „2,700.000“, а бројот: „2,700.000“ – со бројот: „27,000.000“.

Во ст. 2 и 3 бројот: „100.000“ се заменува со бројот: „1,000.000“, а бројот: „500.000“ – со бројот: „5,000.000“.

Член 7

Во член 141 став 1 бројот: „230.000“ се заменува со бројот: „2,300.000“, а бројот: „2,300.000“ – со бројот: „23,000.000“.

Во ст. 2 и 3 бројот: „50.000“ се заменува со бројот: „500.000“, а бројот: „400.000“ – со бројот: „4,000.000“.

Член 8

Во член 142 бројот: „100.000“ се заменува со бројот: „1,000.000“, а бројот: „1,000.000“ – со бројот: „10,000.000“.

Член 9

Во член 143 бројот: „100.000“ се заменува со бројот: „1,000.000“, а бројот: „1,000.000“ – со бројот: „10,000.000“.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

1233.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОМОРСКАТА И ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Се прогласува Законот за измени на Законот за поморската и внатрешната пловидба, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 6 декември 1989 година.

П бр. 1099
6 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОМОРСКАТА И
ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА****Член 1**

Во Законот за поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/77, 13/82 и 30/85) во член 1023 став 1 зборовите: „25.000 до 1.000.000” се заменуваат со зборовите: „45.000.000” до 450.000.000”.

Во став 2 зборовите: „6.000 до 60.000” се заменуваат со зборовите: „2.500.000 до 25.000.000”.

Член 2

Во член 1024 став 1 зборовите: „25.000 до 400.000” се заменуваат со зборовите: „40.000.000 до 400.000.000”.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 40.000” се заменуваат со зборовите: „2.000.000 до 20.000.000”.

Член 3

Во член 1025 став 1 зборовите: „6.000 до 60.000” се заменуваат со зборовите: „4.500.000 до 25.000.000”.

Во став 2 зборовите: „2.000 до 20.000” се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 10.000.000”.

Член 4

Во член 1026 зборовите: „4.000 до 40.000” се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 10.000.000”.

Член 5

Во член 1027 зборовите: „4.000 до 40.000” се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 10.000.000”.

Член 6

Во член 1028 зборовите: „4.000 до 40.000” се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 10.000.000”.

Член 7

Во член 1029 зборовите: „3.000 до 30.000” се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 10.000.000”.

Член 8

Во член 1030 во став 1 зборовите: „2.000 до 20.000” се заменуваат со зборовите: „500.000 до 2.000.000”.

Во став 2 зборовите: „2.000 до 10.000” се заменуваат со зборовите: „500.000 до 5.000.000”.

Член 9

Во член 1031 зборовите: „1.000 до 10.000” се заменуваат со зборовите: „500.000 до 5.000.000”.

Член 10

Во член 1032 бројот: „6.000” се заменува со зборовите: „500.000 до 5.000.000”.

Член 11

Во член 1033 зборовите: „до 4.000” се заменуваат со зборовите: „300.000 до 3.000.000”.

Член 12

Во член 1034 точка 1 зборовите: „4.000 до 20.000” се заменуваат со зборовите: „500.000 до 5.000.000”.

Во точка 2 зборовите: „1.000 до 10.000” се заменуваат со зборовите: „300.000 до 3.000.000”.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

1234.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА
ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА ВО ЖЕ-
ЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ**

Се прогласува Законот за измени на Законот за основите на безбедноста во железничкиот сообраќај, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 6 декември 1989 година.

П бр. 1100
6 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗ-
БЕДНОСТА ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ****Член 1**

Во Законот за основите на безбедноста во железничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/87), во член 140 став 1 бројот: „4.500.000” се заменува со бројот: „45.000.000”, а бројот: „45.000.000” со бројот: „450.000.000”.

Во став 2 бројот: „250.000” се заменува – со бројот: „2.500.000”, а бројот: „2.500.000” – со бројот: „25.000.000”.

Член 2

Во член 141 став 1 бројот: „3.500.000” се заменува со бројот: „35.000.000”, а бројот: „35.000.000” – со бројот: „350.000.000”.

Во став 2 бројот: „200.000” се заменува – со бројот: „2.000.000”, а бројот: „2.000.000” – со бројот: „20.000.000”.

Член 3

Во член 142 став 1 бројот: „450.000” се заменува со бројот: „4.500.000”, а бројот: „4.500.000” – со бројот: „45.000.000”.

Во став 2 бројот: „100.000” се заменува – со бројот: „1.000.000”, а бројот: „1.000.000” – со бројот: „10.000.000”.

Член 4

Во член 143 став 1 бројот: „350.000” се заменува со бројот: „3.500.000”, а бројот: „3.500.000” – со бројот: „35.000.000”.

Во став 2 бројот: „70.000” се заменува со бројот: „700.000”, а бројот: „700.000” – со бројот: „7.000.000”.

Член 5

Во член 144 бројот: „100.000” се заменува со бројот: „1.000.000”, а бројот: „700.000” – со бројот: „7.000.000”.

Член 6

Во член 145 бројот: „100.000” се заменува со бројот: „1.000.000”, а бројот: „700.000” – со бројот: „7.000.000”.

Член 7

Во член 146 бројот: „45.000” се заменува со бројот: „450.000”, а бројот: „450.000” – со бројот: „4.500.000”.

Член 8

Во член 148 бројот: „10.000“ се заменува со бројот: „250.000“.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

1235.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗОТ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАКАЈ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за превозот во меѓународниот патен сообраќај, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 6 декември 1989 година.

П бр. 1101

6 декември 1989 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗОТ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАКАЈ

Член 1

Во Законот за превозот во меѓународниот патен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/80 и 33/87), во член 67 став 1 зборовите: „1.000.000 до 10.000.000“ се заменуваат со зборовите: „45.000.000 до 450.000.000“.

Во став 2 зборовите: „100.000 до 500.000“ се заменуваат со зборовите: „10.000.000 до 25.000.000“.

Член 2

Во член 68 став 1 зборовите: „50.000 до 1.000.000“ се заменуваат во зборовите: „4.500.000 до 45.000.000“.

Во став 2 зборовите: „10.000 до 150.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 10.000.000“.

Член 3

Во член 69 став 1 зборовите: „25.000 до 500.000“ се заменуваат со зборовите: „4.000.000 до 40.000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 10.000.000“.

Член 4

Во член 70 став 1 зборовите: „25.000 до 500.000“ се заменуваат со зборовите: „4.500.000 до 45.000.000“.

По точка 9 се додаваат нови точ. 10 и 11, кои гласат:
“(10) ако врши превоз на патници или на предмети помеѓу одделни места на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (каботаж член 8);

(11) ако врши вонлиниски превоз на патници спротивно на одредбата од член 31 точ. 1, 2 и 3.”

Во став 2 зборовите: „5.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 10.000.000“.

Член 5

Во член 71 став 1 зборовите: „25.000 до 500.000“ се заменуваат со зборовите: „2.500.000 до 25.000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 10.000.000“.

Член 6

Во член 72 зборовите: „15.000 до 150.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 10.000.000“.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

1236.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАКАЈОТ НА ПАТИШТАТА

Се прогласува Законот за измени на Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 6 декември 1989 година.

П бр. 1102

6 декември 1989 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАКАЈОТ НА ПАТИШТАТА

Член 1

Во Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/88), во член 221 став 1 бројот: „1.000.000“ се заменува со бројот: „45.000.000“, а бројот: „45.000.000“ – со бројот: „450.000.000“.

Во став 2 бројот: „100.000“ се заменува со бројот: „2.500.000“, а бројот: „2.500.000“ – со бројот: „25.000.000“.

Член 2.

Во член 222 став 1 бројот: „250.000“ се заменува со бројот: „2.500.000“, а бројот: „2.500.000“ – со бројот: „25.000.000“.

Во став 2 бројот: „50.000“ се заменува со бројот: „500.000“, а бројот: „250.000“ – со бројот: „2.500.000“.

Во став 3 бројот: „50.000“ се заменува со бројот: „500.000“, а бројот: „250.000“ – со бројот: „2.500.000“.

Член 3

Во член 223 став 1 бројот: „150.000“ се заменува со бројот: „1.500.000“, а бројот: „2.000.000“ – со бројот: „20.000.000“.

Во став 2 бројот: „20.000“ се заменува со бројот: „200.000“, а бројот: „120.000“ – со бројот: „1.200.000“.

Во став 3 бројот: „20.000“ се заменува со бројот: „200.000“, а бројот: „120.000“ – со бројот: „1.200.000“.

Член 4

Во член 224 став 1 бројот: „250.000“ се заменува со бројот: „2,500.000“, а бројот: „2,000.000“ - со бројот: „20,000.000“.

Во став 2 бројот: „300.000“ се заменува со бројот: „3,000.000“, а бројот: „2,500.000“ - со бројот: „25,000.000“.

Член 5

Во член 225 став 1 бројот: „250.000“ се заменува со бројот: „2,500.000“, а бројот: „2,000.000“ - со бројот: „20,000.000“.

Во став 2 бројот: „300.000“ се заменува со бројот: „3,000.000“, а бројот: „2,500.000“ - со бројот: „25,000.000“.

Член 6

Во член 226 став 1 бројот: „40.000“ се заменува со бројот: „400.000“, а бројот: „200.000“ - со бројот: „2,000.000“.

Во став 3 бројот: „50.000“ се заменува со бројот: „500.000“, а бројот: „250.000“ - со бројот: „2,500.000“.

Член 7

Во член 227 став 1 бројот: „25.000“ се заменува со бројот: „250.000“, а бројот: „150.000“ - со бројот: „1,500.000“.

Во став 2 бројот: „40.000“ се заменува со бројот: „400.000“, а бројот: „200.000“ - со бројот: „2,000.000“.

Член 8

Во член 228 став 1 бројот: „20.000“ се заменува со бројот: „200.000“.

Во став 2 бројот: „40.000“ се заменува со бројот: „400.000“, а бројот: „200.000“ - со бројот: „2,000.000“.

Член 9

Во член 229 став 1 бројот: „15.000“ се заменува со бројот: „150.000“.

Во став 2 бројот: „20.000“ се заменува со бројот: „200.000“, а бројот: „120.000“ - со бројот: „1,200.000“.

Член 10

Во член 230 став 1 бројот: „10.000“ се заменува со бројот: „100.000“.

Во став 2 бројот: „15.000“ се заменува со бројот: „300.000“, а бројот: „90.000“ - со бројот: „2,500.000“.

Член 11

Во член 231 став 1 бројот: „5.000“ се заменува со бројот: „50.000“.

Во став 2 бројот: „10.000“ се заменува со бројот: „100.000“, а бројот: „30.000“ - со бројот: „300.000“.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

1237.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА

Се прогласува Законот за измени на Законот за воз-

душната пловидба, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 6 декември 1989 година.

П. бр. 1097

6 декември 1989 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дриовшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА

Член 1

Во Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86 и 24/88) зборовите: „50.000 до 500.000“ се заменуваат со зборовите: „4,500.000 до 45,000.000“.

Во став 2 зборовите: „10.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000“.

Во став 3 зборовите: „50.000 до 500.000“ се заменуваат со зборовите: „4,500.000 до 45,000.000“.

Во став 4 зборовите: „10.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000“.

Член 2

Во член 276 став 1 зборовите: „50.000 до 500.000“ се заменуваат со зборовите: „4,500.000 до 45,000.000“.

Во став 2 зборовите: „10.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000“.

Член 3

Во член 277 зборовите: „10.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000“.

Член 4

Во член 278 став 1 зборовите: „50.000 до 500.000“ се заменуваат со зборовите: „4,500.000 до 45,000.000“.

Во став 2 зборовите: „10.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000“.

Во став 3 зборовите: „10.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000“.

Член 5

Во член 279 став 1 зборовите: „30.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „3,000.000 до 30,000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „800.000 до 8,000.000“.

Во став 3 зборовите: „30.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „3,000.000 до 30,000.000“.

Во став 4 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 5,000.000“.

Член 6

Во член 280 став 1 зборовите: „30.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „3,000.000 до 30,000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „800.000 до 8,000.000“.

Член 7

Во член 281 став 1 зборовите: „30.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „3,000.000 до 30,000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „800.000 до 8,000.000“.

Во став 3 зборовите: „30.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „3,000.000 до 30,000.000“.

Член 8

Во член 282 став 1 зборовите: „30.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „3.000.000 до 30.000.000“.

Во став 2 зборовите: „3.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 5.000.000“.

Во став 3 зборовите: „30.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „3.000.000 до 30.000.000“, а зборовите: „5.000 до 50.000“ – со зборовите: „500.000 до 5.000.000“.

Член 9

Во член 283 став 1 зборовите: „50.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „4.500.000 до 45.000.000“.

Во став 2 зборовите: „3.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 5.000.000“.

Во став 3 зборовите: „50.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „4.500.000 до 45.000.000“.

Во став 4 зборовите: „3.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 5.000.000“.

Член 10

Во член 284 став 1 зборовите: „20.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „2.000.000 до 20.000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 5.000.000“.

Член 11

Во член 285 став 1 зборовите: „20.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „2.000.000 до 20.000.000“.

Во став 2 зборовите: „2.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „300.000 до 3.000.000“.

Член 12

Во член 286 став 1 зборовите: „20.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „2.000.000 до 20.000.000“.

Во став 2 зборовите: „2.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „300.000 до 3.000.000“.

Член 13

Во член 287 став 1 зборовите: „20.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „2.000.000 до 20.000.000“.

Во став 2 зборовите: „2.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „300.000 до 3.000.000“.

Во став 3 зборовите: „20.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „2.000.000 до 20.000.000“.

Член 14

Во член 288 став 1 зборовите: „20.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „3.000.000 до 30.000.000“.

Во став 2 зборовите: „2.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „30.000 до 3.000.000“.

Член 15

Во член 289 став 1 зборовите: „20.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „2.000.000 до 20.000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 5.000.000“.

Во став 3 зборовите: „20.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „2.000.000 до 20.000.000“.

Во став 4 зборовите: „5.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 5.000.000“.

Член 16

Во член 290 став 1 зборовите: „20.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „2.000.000 до 20.000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 5.000.000“.

Член 17

Во член 291 зборовите: „10.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „800.000 до 8.000.000“.

Член 18

Во член 292 став 1 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 5.000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 5.000.000“.

Член 19

Во член 293 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 5.000.000“.

Член 20

Во член 294 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 5.000.000“.

Член 21

Во член 295 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 5.000.000“.

Член 22

Во член 296 зборовите: „2.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 2.000.000“.

Член 23

Во член 297 зборовите: „50.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „4.500.000 до 45.000.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „500.000 до 5.000.000“.

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

1238.

Врз основа на член 288 точка 2 и на член 349 став 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата на Собранието на СФРЈ, за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 ноември 1989 година и на седницата на Сојузниот собор од 6 декември 1989 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Се разрешува од должноста член на Сојузниот извршен совет Цевад Муезиновиќ, поради заминување на друга должност.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 915
6 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигорисевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
републиките и
покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

Претседател
на Сојузниот Собор,
Богдана Глумац-Леваков, с. р.

1239.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 196 од Законот за претпријатијата, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 ноември 1989 година и на седницата на Сојузниот собор од 6 декември 1989 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕТО, ДЕЛОКРУГОТ И СОСТАВОТ НА КОМИСИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ДРУЖЕНИИТ ТРУД**

1. Престанува да важи Одлуката за формирањето, делокругот и составот на Комисијата на Собранието на СФРЈ за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 934
6 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
републиките и
покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

Претседател
на Сојузниот Собор,
Богдана Глумац-Леваков, с. р.

1240.

Врз основа на член 288 точка 4, а во врска со член 315 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 ноември 1989 година и на седницата на Сојузниот собор од 6 декември 1989 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА**

Се разрешува од функцијата член на Советот на федерацијата Тодо Куртовиќ на предлог од Претседателството на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина пред истекот на времето на кое е избран.

Се разрешува од функцијата член на Советот на федерацијата Богдан Црнобрња, на лично барање, пред истекот на времето на кое е избран.

АС бр. 913
6 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
републиките и
покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Богдана Глумац-Леваков, с. р.

1241.

Врз основа на член 3 став 2 и член 19 од Законот за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ и за личните доходи на функционерите што ги прогласува, избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/89), Административната комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 6 декември 1989 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА НАДЛЕЖНОТО ТЕЛО НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

1. Со оваа одлука се определуваат коефициентите за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и на раководните работници што ги назначува надлежното тело на Собранието на СФРЈ и тоа:

1. претседател на Собранието на СФРЈ	8,0
2. претседател на Сојузниот извршен совет	8,0
3. претседател на Уставниот суд на Југославија	7,3
4. потпретседател на Собранието на СФРЈ	7,3
5. претседател на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ	7,3
6. претседател на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ	7,3
7. потпретседатели на Сојузниот извршен совет	7,3
8. судии на Уставниот суд на Југославија	6,8
9. претседател на Сојузниот суд	6,8
10. потпретседател на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ	6,8
11. потпретседател на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ	6,8
12. претседател на Комисијата за избор и именувања	6,7
13. претседател на Комисијата за уставни прашања	6,8
14. претседател на Административната комисија	6,8
15. претседател на Комисијата за информирање	6,7
16. претседател на Комисијата за утврдување на идентичноста на текстовите на јазиците на народите на Југославија	6,7
17. претседател на Комисијата за претставки и предлози	6,7
18. претседател на Комисијата за заштита и унапредување на човековата средина	6,7
19. претседател на Комисијата за наука	6,7
20. претседател на Комисијата за земјоделство	6,7
21. претседател на Комисијата за следење на примената на деловниците	6,7
22. претседател на Одборот на Сојузниот собор за општествено-економски односи	6,8
23. претседател на Одборот на Сојузниот собор за општествено-политички односи	6,8
24. претседател на Одборот на Сојузниот собор за внатрешна политика	6,8
25. претседател на Одборот на Сојузниот собор за надворешна политика	6,8
26. претседател на Одборот на Сојузниот собор за народна одбрана	6,8
27. претседател на Одборот на Сојузниот собор за буџет на федерацијата	6,8
28. претседател на Одборот на Сојузниот собор за правосудство	6,8
29. претседател на Одборот на Сојузниот собор за труд, здравје и социјална политика	6,8
30. претседател на Одборот на Сојузниот собор за прашања на борците и воените инвалиди	6,8
31. претседател на Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор	6,8
32. претседател на Комисијата на Сојузниот собор за контрола на службата за државната безбедност	6,7
33. претседател на Мандатно-имунитетската комисија на Сојузниот собор	6,5
34. претседател на Одборот на Соборот на републиките и покраините за општествен план и развојна политика	6,8
35. претседател на Одборот на Соборот на републиките и покраините за пазар и цени	6,8
36. претседател на Одборот на Соборот на републиките и покраините за финансии	6,8
37. претседател на Одборот на Соборот на републиките и покраините за кредитно-монетарен систем	6,8

38. претседател на Одборот на Соборот на републиките и покраините за економски односи со странство	6,8	87. секретар на Службата за работи на делегатите, делегациите и Протоколот на Собранието на СФРЈ	5,7
39. претседател на Одборот на Соборот на републиките и покраините за прашања на развојот на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини	6,8	88. секретар на Службата за претставки и предлози на Собранието на СФРЈ	5,7
40. претседател на Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините	6,8	89. секретар на Службата за општи работи на Собранието на СФРЈ	5,7
41. претседател на Мандатно-имунитетската комисија на Соборот на републиките и покраините	6,5	90. шеф на Кабинетот на претседателот на Собранието на СФРЈ	5,8
42. членови на Сојузниот извршен совет	6,8	91. секретар на Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања	5,4
43. сојузен секретар за народна одбрана	7,0	92. секретар на Комисијата на Собранието на СФРЈ за уставни прашања	5,7
44. сојузен секретар за внатрешни работи	7,0	93. секретар на Административната комисија на Собранието на СФРЈ	5,5
45. сојузен секретар за надворешни работи	7,0	94. секретар на Комисијата на Собранието на СФРЈ за информирање	5,4
46. сојузен секретар за финансии	7,0	95. секретар на Комисијата на Собранието на СФРЈ за земјоделство	5,4
47. сојузен секретар за економски односи со странство	6,8	96. секретар на Комисијата на Собранието на СФРЈ за следење на примената на деловниците	5,4
48. сојузен секретар за трговија	6,8	97. секретар на Комисијата на Собранието на СФРЈ за заштита и унапредување на човековата средина	5,4
49. сојузен секретар за енергетика и индустрија	6,8	98. секретар на Комисијата на Собранието на СФРЈ за утврдување на идентичноста на текстовите на јазичите на народите на Југославија	5,4
50. сојузен секретар за сообраќај и врски	6,8	99. секретар на Комисијата на Собранието на СФРЈ за претставки и предлози	5,4
51. сојузен секретар за земјоделство	6,8	100. секретар на Комисијата на Собранието на СФРЈ за наука	5,4
52. сојузен секретар за развој	6,8	101. секретар на Одборот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за општествено-економски односи	5,6
53. сојузен секретар за труд, здравје, боречки прашања и социјална политика	6,8	102. секретар на Одборот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за правосудство	5,5
54. сојузен секретар за правосудство и управа	6,8	103. секретар на Одборот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за внатрешна политика	5,5
55. сојузен јавен обвинител	6,8	104. секретар на Одборот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за труд, здравје и социјална политика	5,5
56. сојузен јавен правобранител	6,6	105. секретар на Одборот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за буџет на федерацијата	5,5
57. сојузен општествен правобранител на самоуправањето	6,6	106. секретар за Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ	5,6
58. гувернер на Народната банка на Југославија	7,0	107. секретар на Одборот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за народна одбрана	5,5
59. директор на Службата на општественото книговодство на Југославија	6,8	108. секретар на Одборот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за општествено-политички односи	5,5
60. генерален секретар на Собранието на СФРЈ	6,8	109. секретар на Одборот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за надворешна политика	5,5
61. судии на Сојузниот суд	6,4	110. секретар на Одборот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за прашања на борците и воените инвалиди	5,4
62. заменик на сојузниот секретар за народна одбрана	6,5	111. секретар на Одборот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за општествен план и развојна политика	5,6
63. заменик на сојузниот секретар за внатрешни работи	6,5	112. секретар на Одборот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за финансии	5,6
64. заменик на сојузниот секретар за надворешни работи	6,5	113. секретар на Одборот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за пазар и цени	5,5
65. заменик на сојузниот секретар за финансии	6,5	114. секретар на Одборот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за кредитно-монетарен систем	5,6
66. заменик на сојузниот секретар за развој	6,4	115. секретар на Одборот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за прашања на развојот на стопански недоволно развиените републики и покраини	5,5
67. заменик на сојузниот секретар за правосудство и управа	6,4	116. секретар на Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ	5,6
68. заменик на сојузниот секретар за енергетика и индустрија	6,4	117. секретар на Одборот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за економски односи со странство	5,6
69. заменик на сојузниот секретар за економски односи со странство	6,4	118. помошник на секретарот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ	5,4
70. заменик на сојузниот секретар за труд, здравје, социјална политика и боречки прашања	6,4	119. помошник на секретарот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ	5,4
71. заменик на сојузниот секретар за земјоделство	6,4		
72. заменик на сојузниот секретар за трговија	6,4		
73. заменик на сојузниот секретар за сообраќај и врски	6,4		
74. заменици на сојузниот јавен обвинител	6,4		
75. заменик на сојузниот јавен правобранител	6,2		
76. заменик на сојузниот општествен правобранител на самоуправањето	6,2		
77. заменик на гувернерот на Народната банка на Југославија	6,5		
78. заменик на директорот на Службата на општественото книговодство на Југославија	6,3		
79. заменик на генералниот секретар на Собранието на СФРЈ	6,4		
80. секретар на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ	6,4		
81. секретар на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ	6,4		
82. секретар на Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ	6,3		
83. сојузен советник во Собранието на СФРЈ	6,3		
II			
84. советници на Собранието на СФРЈ	5,8		
85. помошник на генералниот секретар на Собранието на СФРЈ	5,7		
86. секретар на Службата за работи на информирањето и за информативно-документалистички работи	5,8		

120. помошник на секретарот на Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ 5,6
121. главен и одговорен уредник на публикациите на Собранието на СФРЈ во Службата за работи на информирањето и за информативно-документалистички работи на Собранието на СФРЈ 5,4

2. Коефициентите од точка 1 на оваа одлука се утврдени зависно од вредноста на работите и задачите што функционерите и раководните работници ги вршат, општествено-политичкото значење на тие работи и задачи, нивната сложеност и обем и од вкупниот придонес што функционерот односно раководниот работник со својата работа го дава за остварувањето на правата и должностите на органот во кој ја врши функцијата односно во кој ги врши работите и задачите.

3. Коефициентите за утврдување на личните доходи од точка 1 на оваа одлука се применуваат од 1 ноември 1989 година.

4. Решението за определување на личниот доход на функционерите и раководните работници, врз основа на коефициентите утврдени во точка 1 од оваа одлука, го донесува претседателот на Административната комисија на Собранието на СФРЈ.

5. Со денот на донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на бројот на бодовите за секоја функција од Листата на функциите и за функциите што не се распоредени во Листата на функциите од Комисијата за следење на спроведувањето на Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 65/87) и Листата на функциите и коефициентите што е донесена на седницата на Административната комисија на Собранието на СФРЈ од 2 октомври 1987 година, бр. 06.4-66/87-013.

6. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 120-95/89-013
6 декември 1989 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Методи Зврнинов, с. р.

1242.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за заштитната цена за суров тутун од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/88, 17/89 и 50/89) во точка 1 став 1 бројот: „57.360,00” се заменува со бројот: „125.500,00”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 777
6 декември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1243.

Врз основа на член 19 во врска со член 3 став 3 од Законот за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ и за личните доходи на функционерите што ги прогласува, избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/89), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Со оваа одлука се уредуваат основите и мерилата за утврдување на личните доходи на функционерите и на раководните работници во сојузните органи на управата, сојузните организации и стручните, техничките и другите служби на Сојузниот извршен совет (во натамошниот текст: функционерите и раководните работници) што ги назначува Сојузниот извршен совет и се утврдува листата и коефициентите, како и постапката за определување на личните доходи.

2. Согласно со Законот за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ и за личните доходи на функционерите што ги прогласува, избира или именува Собранието на СФРЈ, распоните на коефициентите за утврдување на личните доходи на функционерите и раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет изнесуваат од 4,5 до 6,7.

3. Зависно од вредноста на работите и задачите што ги вршат функционерите и раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет, од општественото значење на тие работи и задачи, од нивната сложеност и обем и од вкупниот придонес што функционерот односно раководниот работник го дава во остварувањето на правата и должностите на органот во кој ја врши функцијата односно ги врши работите и задачите, се определуваат следните распони на коефициентите, и тоа:

- | | |
|--|-----|
| 1. За генералниот секретар на Сојузниот извршен совет | 6,7 |
| 2. За секретарот на Секретаријатот за законодавство на СИС и секретарот на Секретаријатот за информации на СИС | 6,6 |
| 3. За директорот на Сојузната управа за царини и потсекретарот во ССВР – Сектор за државна безбедност | 6,5 |
| 4. За генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање, директорот на Сојузната управа за контрола на летањето, директорот на Сојузниот завод за статистика, сојузните советници во Кабинетот на Претседателот на СИС и сојузниот советник – шефот на Кабинетот на претседателот на СИС | 6,4 |
| 5. За директорот на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка, директорот на Сојузната дирекција за стоковни резерви, директорот на Институтот за безбедност, сојузните советници, заменикот на генералниот секретар на СИС и потсекретарот во Кабинетот на претседателот на СИС | 6,3 |
| 6. За замениците на секретарот на Секретаријатот за законодавство и информации на СИС, за главните сојузни инспектори и директорот на Сојузниот хидрометеоролошки завод | 6,2 |
| 7. За директорите на: Сојузната управа за радиоврска, Сојузниот завод за стандардизација, Сојузниот завод за патенти, Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, Сојузниот завод за цени, Сојузниот завод за информатика, за замениците на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање и заменикот на директорот на Сојузната управа за царини | 6,1 |

8. За началникот на Службата за персонални работи на Сојузниот извршен совет, началникот на Службата за одбранбени подготовки на Сојузниот извршен совет, директорот на Сојузното биро за работи на вработувањето и заменикот на директорот на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка — — — — — 6,0
9. За заменикот на директорот на Сојузната дирекција за стоковни резерви, заменикот на директорот на Сојузниот завод за цени, заменикот на директорот на Сојузната управа за контрола на летањето, претседателот на Сојузниот совет за прекршоци, заменикот на директорот на Институтот за безбедност, потсекретарите во сојузните секретаријати и во Сојузниот извршен совет и советниците на претседателот на СИС — — — — — 5,6 до 6,0
10. За замениците на директори на другите сојузни органи и сојузни организации, замениците на главните сојузни инспектори, помошниците на сојузните секретари и потсекретарите во самостојните служби на СИС и во сојузните организации — — — — — 5,3 до 5,6
11. За директорите во Сојузниот завод за општествено планирање, помошниците на функционерите што раководат со самостојните служби на СИС, помошниците на директори на Сојузниот завод за статистика и Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка и шефот на Протоколот на СИС — — — — — 5,2 до 5,4
12. За амбасадорите во ССНР — — — — — 5,0 до 5,6
13. За старешините на стручно-техничките и другите служби на СИС и членовите на Сојузниот совет за прекршоци — — — — — 5,0
14. За помошниците на директори во другите сојузни органи на управата и сојузните организации — — — — — 4,9
15. За помошниците на старешините на стручните служби на СИС и советниците на потпретседателот на СИС — — — — — 4,8 до 5,0
16. За советниците на сојузните секретари — — — — — 4,6 до 5,0
17. За советниците на секретари за законодавство и информации на СИС, советниците на членовите на СИС, советниците на генералниот секретар на СИС и советниците на директори на сојузните организации — — — — — 4,5 до 4,7

4. Решение за определување на личниот доход на функционерите и раководните работници од точка 3 на оваа одлука донесува Комисијата на Сојузниот извршен совет за кадровски, станбени и административни прашања.

Предлог за определување на коефициентот на одделни раководни работници во рамките на распоните на коефициентите од точка 3 на оваа одлука, на Комисијата од став 1 на оваа одлука ѝ дава функционерот што раководи со работата на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација, односно старешината на стручната, техничката и другата служба на Сојузниот извршен совет во која раководниот работник ги врши задачите и работите.

5. Функционерите и раководните работници што на поранешната должност имале поголем личен доход од личниот доход што им припаѓа по оваа одлука, го задржуваат тој личен доход, кој не може да биде поголем од најголемиот личен доход на функционерот кој го назначува Сојузниот извршен совет, а стекнуваат право на зголемување на личниот доход кога личниот доход утврден за функцијата односно за задачите и работите што ги вршат, врз основа на оваа одлука, ќе се изедначи со личниот доход што им се исплатува.

6. Комисијата на Сојузниот извршен совет за кадровски, станбени и административни прашања им дава мислење на организациите и установите на ниво на федерацијата за утврдување на личниот доход на функционерите и

раководните работници кои во тие организации и установи ги назначува Сојузниот извршен совет или за нивното назначување дава согласност, а на кои личниот доход им се определува во согласност со критериумите утврдени со општите акти на тие организации и установи.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за основите и мерилата за утврдување на личните доходи на функционерите и на раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/87).

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 779/89
27 ноември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1244.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за производството и прометот на опојни дроги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 55/7 и 58/85) на предлог од Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ОПОЈНИ ДРОГИ

1. Во Решението за утврдување на Списокот на опојни дроги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/78, 14/81, 39/82, 28/85, 10/87, 53/88 и 2/89), во Списокот на опојни дроги, кој е составен дел на тоа решение, по редниот број 210 се додаваат два нови броја, кои гласат:

„Реден број	Назив	Хемиски состав
211	БУРРЕНОРФИН	21-циклопропил-7-алфа-(S)-1-хидроксипропил-6,14-ендо-етано-6,7,8,14-тетрахидроорипавин
212	ПЕМОЛИН	2-амино-5-фенил-2-оксазолин-4-он

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 738
15 ноември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1245.

Врз основа на член 59 став 4 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ ФОЛАН ТАБЛЕТИ, ОД СЕРИЈАТА 543059, ПРОИЗВОД НА ФАБРИКАТА „ФАРМАКОС” – ПРИЗРЕН

1. Се повлекува од промет лекот ФОЛАН таблети, од серијата 543059, производ на фабриката „Фармакос” –

Призрен, за кој е утврдено дека не им одговара на условите предвидени со овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од наведената серија од точка 1 на ова решение, се должни сите затечени количини на лекот да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на ова решение.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-2805
16 ноември 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

1246.

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81, 41/83, 75/85 и 44/89), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА И НА ЗГОЛЕМЕНАТА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА, ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИ-ОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА

1. Месечните парични износи на личната инвалиднина, на семејната инвалиднина и на зголемената семејна инвалиднина, на додатокот за неџа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додатоk, утврдени со Наредбата за конечно утврдување на месечните парични износи на личната инвалиднина, на семејната инвалиднина и на зголемената семејна инвалиднина, додатокот за неџа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додатоk за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемуваат според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите девет месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 656,6%, и од 1 јануари 1989 година изнесуваат:

Група	Динaри
I	5.436.500
II	3.939.800
III	2.980.800
IV	2.201.300
V	1.567.400
VI	971.500
VII	657.300
VIII	316.900
IX	236.500
X	159.900

2) семејната инвалиднина и зголемената семејна инвалиднина:

– за еден корисник на семејна инвалиднина (член 36 став 2 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) — 353.900

– за еден корисник на семејна инвалиднина што тоа право го остварува како член на семејство на паднат борец (член 36 став 3 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) — 707.800

– зголемената семејна инвалиднина (член 39 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) — 1.887.600

3) додатокот за неџа и помош од страна на друго лице:

– за прв степен	4.660.700
– за втор степен	3.585.400
– за трет степен	2.510.000

4) ортопедскиот додатоk:

– за прв степен	1.572.700
– за втор степен	1.200.300
– за трет степен	773.100
– за четврт степен	374.100

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2934
24 ноември 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

1247.

Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА

1. Височината на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на височината на постојаното месечно парично примање за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите девет месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 656,6%, и од 1 јануари 1989 година изнесува 3.791.300 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2971
23 ноември 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

1248.

Врз основа на член 3а став 4 од Законот за боречкиот додатоk („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА

1. Височината на основот за определување на боречкиот додатоk, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на основот за определување на боречкиот додатоk за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите девет месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 656,6%, и од 1 јануари 1989 година изнесува 3.791.300 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2973
23 ноември 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

1249.

Врз основа на член 24 став 6 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА

1. Височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите девет месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 656,6%, и од 1 јануари 1989 година изнесува 3.791.300 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2972
23 ноември 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, боречки
прашања и социјална
политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

1250.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/86, 43/86, 87/87, 16/89 и 41/89), сојузниот секретар за земјоделство во спогодба со сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ

1. Во Упатството за потребната документација за остварување право на средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/88, 17/89 и 43/89), во точка 1 став 2 зборовите: „30 јуни 1989 година“ се заменуваат со зборовите: „30 септември 1989 година“.

2. Во Образецот за пресметка на регресот, во колона 6 зборовите: „30 јуни 1989 година“ се заменуваат со зборовите: „30 септември 1989 година“.

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4594/1
28 ноември 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство,
д-р Стево Мирјаниќ, с. р.

1251.

Врз основа на член 84 точ. 1 до 3, точ. 5 до 7 и точка 9 од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89 и 35/89), Сојузниот завод за статистика утврдува

КОЕФИЦИЕНТИ

НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ И КОЕФИЦИЕНТ НА РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СФРЈ

1. Месечниот коефициент на растежот на цените на производителите на индустриски производи во ноември во однос на октомври 1989 година е 0,422.

2. Коефициентот на растежот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на ноември е 14,899.

3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на ноември е 0,286.

4. Месечниот коефициент на растежот на цените на мало во ноември во однос на октомври 1989 година е 0,0424.

5. Коефициентот на растежот на цените на мало од почетокот на годината до крајот на ноември е 16,410.

6. Коефициентот на просечниот месечен растеж на цените на мало од почетокот на годината до крајот на ноември е 0,297.

7. Коефициентот на растежот на просекот на животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во периодот од почетокот на годината до крајот на ноември 1989 година во однос на просекот на животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1988 година е 9,070.

Бр. 001-4542/1
6 декември 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за статистика,
д-р Драгутин Груповиќ, с. р.

1252.

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за одржување на поморските пловни патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/74, 17/81 и 46/88), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за сообраќај и врски донесува

ИЗМЕНИ

НА ТАРИФАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПЛОВИДБАТА И НА УСЛУГИТЕ НА РАДИОСЛУЖБАТА НА ПОМОРСКИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА

1. Во тарифата за користење на објектите за безбедност на пловидбата и на услугите на радиослужбата на поморските пловни патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/86, 21/87, 76/88 и 31/89), во називот на Тарифата, зборовите: „и на услугите на радиослужбата“ се бришат.

2. Во точка 1 став 1 зборовите: „и на услугите на радиослужбата“ се бришат.

Став 3 се брише.

3. Во точка 2 став 1 зборовите: „и надоместот за користење на услугите на радиослужбата“ се бришат.

4. Во точка 8 колоните 4, 5 и 6 се менуваат и гласат:

„Припадност на пловниот објект и височина на надоместот

странско знаме		домашно знаме
САД долари	Пресметковни долари	Динари
4	5	6
0,38	0,41	22.800
2,16	2,28	129.600
0,14	0,16	8.400
0,89	0,94	53.400
0,20	0,22	12.000
1,20	1,26	72.000
0,93	0,96	55.800
0,45	0,48	27.000
0,81	0,86	48.600”.

5. По точка 8 се додава нова точка 8а, која гласи:

„Надоместот за пловни објекти со странско знаме искан во долари за користење на објектите за безбедност на пловидбата на поморските пловни патишта се пресметува односно исплатува во динари по курсот што важи на денот на плаќањето на надоместот.“

6. Досегашната точка 9 се брише.

7. Овие измени на Тарифата влегуваат во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

V/02 Бр. 6173/2

4 декември 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај,
Жоже Слокар, с. р.

1253.

Врз основа на член 160 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3/88 и 59/88), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИСПРАВИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА ЈА ДОСТАВУВААТ ДО НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗАРАДИ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗНА ДОКУМЕНТАРНА КОНТРОЛА И ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕТО КОНТРОЛА

1. Претпријатијата и други правни лица (во натамошниот текст: претпријатијата) се должни до народната банка на републиката односно до народната банка на автономната покраина на чија територија е седиштето на претпријатието (во натамошниот текст: народната банка) да доставуваат исправи, документација и податоци во рокот пропишан со оваа одлука.

2. Претпријатијата што вршат надворешнотрговски промет доставуваат:

1) фотокопија на решението за упис во судскиот регистар на правото за вршење надворешнотрговски промет кое го издава надлежниот суд и измената и дополнението на решението за упис и на решението за бришење од судскиот регистар во рок од 30 дена од денот на уписот односно од бришењето од судскиот регистар;

2) извештај за склучени, изменети односно сторнирани договори со странски лица во текот на месецот, и тоа до 15-ти од тековниот месец за изминатиот месец, по работите на извоз и увоз на стоки и по работите на извоз и увоз на следните услуги во надворешнотрговскиот промет, и тоа:

- изведување на инвестициони работи во странство,
- отстапување на инвестиционен објект на странско лице во Југославија,
- работи од член 29 на Законот за надворешнотрговското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/89),
- застапување на странски лица заради продажба на странски стоки од конвигнациони складови на странски лица во Југославија,
- извоз и увоз на опрема во закуп,
- облагородување на стоки,
- монтажа на извезени односно увезени стоки, и
- прибавување и отстапување на правото на индустриска сопственост.

Во извештајот се внесуваат податоци од евиденција-та што се води во согласност со прописот кој се донесува врз основа на член 47 од Законот за девизното работење (во натамошниот текст: Законот): број под кој договорот е заведен во евиденцијата, датум на склучувањето на договорот, вредност на договорената работа во валута, начин на плаќање односно наплата, вид на работа и назив и адреса на странското лице.

Извештајот се доставува посебно за извозни, а посебно за увозни работи;

3) преглед на фактурите за наплата односно за плаќање по работите на услуги во надворешнотрговскиот промет наведени во точка 2 одредба под 2 од оваа одлука, настанати во текот на месецот, и тоа до 15-ти во тековниот месец за изминатиот месец.

Во прегледот се внесува: реден број, број и датум на фактурата, износ во валута и назив и адреса на странското лице и на земјата во која услугата се извршува. Овој преглед се доставува посебно за извоз на услуги, а посебно за увоз на услуги.

По работите на изведување на инвестициони работи во странство, наместо преглед на фактурите, се доставува преглед на привремените ситуации во кој се внесуваат следните податоци: број на ситуацијата, датум на зверката, валута на наплатата, износ на наплатата, начин на наплатата, наплати во странство, трошоци во странство и позајмици од страна на други деловни единици, одбивни ставки – запирања, вредност на наплатените работи, гарантен депозит, назив и адреса на странското лице и назив на земјата во која работите се изведуваат.

По завршувањето на инвестиционите работи претпријатието е должно врз основа на податоците од книговодството пресметката на извршените работи по секој склучен договор да ја достави до народната банка во рок од 60 дена од завршувањето на работите во странство;

4) документ за настаната разлика во работењето со странство во рок од 15 дена од денот на правдањето на таа разлика, сообразно со прописот што се донесува врз основа на член 51 од Законот;

5) заверен превод на договорот со странското лице по работите на надворешнотрговски промет за кои е пропишано да се запишуваат во посебен регистар кај сојузниот орган надлежен за работи на економските односи со странство во рок од 30 дена од уписот на договорот во тој регистар (долгорочна производствена кооперација, прибавувања односно отстапувања на право на индустриска сопственост и на знаења и искуства, странски вложувања, концесии, изведување на инвестициони работи во Југославија, застапувања на странски лица и др.).

Ако народната банка оцени дека врз основа на документацијата од точка 2 на оваа одлука не може да изврши девизна документарна контрола без увид во договорот со странското лице, може да бара да ѝ се достави и фотокопија од тој договор, како и друга документација неопходна за вршење на таа контрола;

6) документ за регистрирана кредитна работа во согласност со одредбите од Законот за кредитните односи со странство, кој се однесува на извоз и увоз на стоки и услуги од точка 2 одредба под 2, на кредит;

7) спецификација за извршен извоз и увоз преку поштенски пратки, книги, списанија и други публикации, еднаш месечно, а најдоцна до последниот ден во тековниот месец за сите примени односно издадени фактури во изминатиот месец;

8) заверен препис на склучен договор за извоз и увоз на електрична енергија и за увоз на гас, во рок од 30 дена од денот кога договорот е склучен;

9) доказ дека претходно е извршена постапка на јавно

наддавање односно дека е извршено собирање на понуди од определен најмал број понудувачи (член 63 од Законот за надворешнотрговското работење);

10) ако претпријатието врши работи на надворешнотрговски промет на филмови и ако продажбата односно купувањето на правото на прикажување на филмови е договорена по фиксен износ или во процент на учество, поднесува фактура издадена од претпријатието односно од странска фирма, во рок од 15 дена од денот на издавањето на фактурата на странскиот купувач односно од денот на приемот на фактурата од странскиот продавач.

Ако се работи за копродукција, т.е. за производство на филм во кое учествуваат југословенски и странски филмски производители, а продажбата на филмот ја врши домашно претпријатие, тоа претпријатие поднесува заверен превод на договорот склучен со странскиот купувач во рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот;

11) за остварен извоз за кој не е извршена наплата, како и за побарувања по други основи, претпријатието доставува извештај за состојбата на побарувањето од странство според остварениот извоз на стоки и услуги и според други основи, за секој месец до 10-ти во наредниот месец.

3. Претпријатијата што подлежат на девизна контрола, а вршат надворешнотрговски работи за потребите на Југословенската народна армија и за други потреби на народната одбрана, Сојузната дирекција за промет и резерви на производ со посебна намена и Институтот за безбедност, поднесуваат документи во роковите од оваа одлука, до Народната банка на Југославија - Воениот сервис.

4. Врз основа на примениот извештај од точка 2 одредба под 2 на оваа одлука, царинските декларации што Сојузната управа за царини ги доставува до народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, податоците и документите за наплати и плаќања со кои народните банки располагаат според одредбите од Упатството за единственото вршење на платниот промет со странство и за начинот и роковите на доставување извештаи и податоци за платниот промет со странство (Упатство на Народната банка на Југославија бр. 20/III-10 од 16 јуни 1986 година), службите за девизна документарна контрола формираат евиденција врз основа на која ќе вршат контрола на реализацијата на склучените надворешнотрговски работи.

5. Евиденцијата од точка 4 на оваа одлука ги опфаќа податоците неопходни за спроведување на контролата, и тоа:

- број и датум на надворешнотрговскиот договор, назив на странскиот содоговарач, земја на странскиот содоговарач и вредност на договорот во валута;
- број и датум на царинската декларација односно на фактурата, вредност на царинетите стоки во валута и рок за внесување на девизите при извозот односно рок за увоз на однапред платени стоки при увоз;
- број и датум на извршената наплата односно плаќање;
- број и датум на одобрението за продолжување на рокот на внесувањето на девизите;
- датум до кој рокот за наплата е продолжен;
- број и датум на одобрението од сојузниот орган надлежен за работи на економските односи со странство, во смисла на чл. 28 и 29 од Законот за надворешнотрговското работење;
- број и датум на документот за правдање на разликата помеѓу извозот и наплатата односно плаќањето и увозот и износ на разликата во валута;
- број и датум на пријавата за сторен престап и прекршок.

6. Врз основа на примените исправи, документи и податоци, како и евиденцијата од точка 5 на оваа одлука, се контролира законноста на вршењето на надворешнотрговскиот промет, а особено:

а) дали прометот на надворешнотрговскиот договор е во согласност со решението за упис во судскиот регистар на правото за вршење на надворешнотрговски промет.

Кога ќе се установи дека претпријатието или друго лице врши извоз односно увоз за кој не е запишано во судскиот регистар, службите за работи на девизна документарна контрола поднесуваат до надлежниот орган пријава против претпријатието и одговорното лице според казнените

ните одредби од Законот за надворешнотрговското работење;

б) дали изведените стоки односно услуги се наплатени во законскиот рок и дали однапред платените стоки односно услуги се увезени во законскиот рок.

Во случаи на пречекорување на законските рокови, против претпријатието и одговорното лице се поднесува пријава за повреда на прописите според казнените одредби од Законот;

в) дали наплатата односно плаќањето е извршено во пропишаната валута и ако не е, се поднесува пријава за повреда на прописите според казнените одредби од Законот.

7. Кога со контролата ќе се установи дека договорената вредност е реализирана (извоз, увоз, наплата, плаќање, рокови, оправдана разлика и др.) се врши правдање на надворешнотрговската работа.

8. По договорите за надворешнотрговски промет што се склучени до 1 декември 1989 година, а по кои до примената на Законот за надворешнотрговското работење не истекол рокот за пријавување на надлежните народни банки според одредбите од Наредбата за поднесување пријави за склучените договори за надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/85, 7/86, 13/88 и 10/89) претпријатието е должно да постави во смисла на точка 2 одредба под 2) од оваа одлука.

9. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за исправите што организациите на здружен труд и други општествени правни лица мораат да ги поднесат заради девизна контрола и за роковите за поднесување на тие исправи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/85 и 8/87) и Упатството за начинот и постапката за вршење девизна документарна контрола („Службен лист на СФРЈ”, бр. 73/85 и 57/87).

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 130

6 декември 1989 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

1254.

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/89) и член 86 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89) гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ

1. Одлуката за издавање на благајнички записи, што ја донесува банката и друга финансиска организација односно општествено-политичката заедница (во натамошниот текст: одлуката), ги содржи следните елементи:

- 1) полн назив и седиште на банката и другата финансиска организација односно општествено-политичката заедница - издавач на благајнички запис;
- 2) намена за која ќе се користат средствата собрани по пат на благајнички записи;
- 3) ознака дали благајничкиот запис гласи на име или на доносител;

4) вкупен износ до кој се врши издавање на благајнички записи и дали издавањето се врши одеднаш или во транши. Ако издавањето се врши во транши, со одлука се утврдува бројот на траншите, износот по одделни транши и во кои временски интервали траншите ќе се реализираат;

5) вкупно издадени хартии од вредност, до моментот на донесувањето на одлуката, што се наоѓаат во оптек, и тоа по видови и рокови на втасување на хартиите;

6) однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот, вклучувајќи го и износот на изданијата на благајнички записи кој се утврдува со одлука, спрема сопствените средства на издавачот. Под сопствени средства на издавачот, во смисла на оваа одлука, се подразбира, кај банката и друга финансиска организација, основачкиот фонд и средствата на резерви, а кај општествено-политичката заедница – средствата на буџетот предвидени за намирување на обврските по издадените хартии од вредност и буџетската резерва;

7) поединечен номинален износ на кој ќе гласи секој благајнички запис, со тоа што да може да се предвиди во рамките на едно издание да можат да се издадат благајнички записи со различни номинални износи, и во тој случај, во рамките на вкупниот износ, се утврдува бројот на благајничките записи за секој поединечен номинален износ. Со одлука може да се предвиди дека благајничкиот запис нема однапред утврден номинален износ, туку износот се внесува во благајничкиот запис при неговиот упис и уплата, во кој случај издадените благајнички записи не можат да го надминат вкупниот износ на изданието;

8) рокот на втасување не може да биде подолг од 12 месеци. Во рамките на едно издание може да се утврдат различни рокови на втасување, со тоа што со одлука, во рамките на вкупниот износ, се утврдува кој дел од тој износ се однесува на одделни рокови на втасување на благајничките записи;

9) височина на каматната стапка, време и начин на пресметка и плаќање на каматата. Начинот на пресметка и плаќање на каматата може да биде по годишна, полугодишна, тримесечна или месечна каматна стапка, со примена на релативна или конформна каматна стапка за периоди пократки од една година. Времето на пресметката и плаќањето на каматата може да биде утврдено на следниот начин: прво, пресметка на каматата однапред, со тоа што пресметаната камата се одбива од номиналната вредност и при уписот на благајничкиот запис се уплатува дисконтираниот номинален износ; второ, каматата се пресметува и плаќа месечно, а во рокот на втасувањето се исплатува камата за задниот месец заедно со втасаната главница; трето, каматата се пресметува во рокот на втасувањето и се исплатува заедно со втасаната главница;

10) посебни права на купувачот, со кои се утврдува дали издавачот му дава на купувачот можност благајничкиот запис, со дисконт, да може да му го понуди на откуп и пред рокот на неговото втасување; право на купувачот на кредит со залог на благајнички записи (ломбард); можност за плаќање со благајнички записи на определени обврски (купување на стоки, отплата на кредит, плаќање данок, царина, такса и други фискални давачки) и други погодности. Во одлуката мораат да бидат означени условите под кои овие погодности можат да се користат;

11) сериски број односно кои редни броеви во рамките на одделна серија носат благајничките записи од одделно издание;

12) имиња на овластените лица – издавачи чии факсимили на потписи ќе бидат отпечатени или на друг начин втиснати на образецот на благајничките записи.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Г. бр. 497
8 декември 1989 година
Белград

Гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за дополнување на Одлуката за каматните стапки на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 78/89), се поткрала долунаведената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Во точка 1 став 3 наместо бројот во заграда: „71/89“ треба да стои бројот: „41/89“.

Од Народната банка на Југославија, Белград, 8 декември 1989 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст, е утврдено, дека во текстот на Одлуката за определување на највисоките цени на нафта и нафтените деривати, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/89, се поткрале долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА НАФТАТА И НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ

Во точка 2, во одредбата под 1, наместо бројот: „19.440,419“ треба да стои бројот: „19.372,048“; наместо бројот: „23.239,928“ – бројот: „23.144,659“; наместо бројот: „29.353,791“ – бројот: „23.362,664“;

Во одредбата под 2, наместо бројот: „17.701,215“ треба да стои бројот: „17.688,614“; наместо бројот: „17.593,582“ – бројот: „17.588,382“ наместо бројот: „17.651,461“ – бројот: „17.646,244“.

Во одредбата под 3, наместо бројот: „17.976,761“ треба да стои бројот: „17.604,683“;

Во одредбата под 4, наместо бројот: „17.178,960“ треба да стои бројот: „16.823,395“.

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот извршен совет, Белград, 6 декември 1989 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/89, се поткраднаа долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ

Во точка 2 наместо зборовите: „Сојузниот секретаријат за економски односи со странство ќе го достави до Сојузната управа на царини, која тој список го доставува до царинарниците“, треба да стојат зборовите: „ќе го утврди сојузниот секретар за економски односи со странство.“

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот извршен совет, Белград, 7 декември 1989 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 245 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и 72/89) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува ч-р Славољуб Станиќ за сојузен советник во Сојузниот извршен совет за работи на организирање и подготовка на системски закони заради реализација

на промените во стопанскиот систем и економската политика, досегашен потсекретар во Сојузниот извршен совет.

С. п. п. бр. 2568
2 ноември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и 72/89) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Се назначува д-р Срѓан Богосавлевиќ за помошник на директорот на Сојузниот завод за статистика, досегашен помошник на директорот на тој завод.

С. п. п. бр. 2569
2 ноември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89 и 72/89) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

Се назначува Борислав Нешиќ за советник на сојузниот секретар за финансии, досегашен советник на сојузниот секретар за финансии.

С.п.п. бр. 2570
2 ноември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

1232. Закон за измени на Законот за системите за врски —————	1985
1233. Закон за измени на Законот за поморската и внатрешната пловидба —————	1985
1234. Закон за измени на Законот за основите на безбедноста во железничкиот сообраќај —————	1986
1235. Закон за измени и дополненија на Законот за превозот во меѓународниот патен сообраќај —————	1987
1236. Закон за измени на Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата —————	1987

1237. Закон за измени на Законот за воздушната пловидба —————	1989
1238. Одлука за разрешување на член на Сојузниот извршен совет —————	1989
1239. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за формирањето делокругот и составот на комисијата на Собранието на СФРЈ за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд —————	1989
1240. Одлука за разрешување на одделни членови на Советот на федерацијата —————	1989
1241. Одлука за определување на коефициентите за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и на раководните работници што ги назначува надлежното тело на Собранието на СФРЈ —————	1990
1242. Одлука за измена на Одлуката за заштитната цена за суров тутун од родот на 1989 година —————	1992
1243. Одлука за исправите и документацијата што претпријатијата и други правни лица ја доставуваат до народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини заради спроведување на девизната документарна контрола и за начинот и постапката на вршењето контрола —————	1992
1244. Решение за дополнително на Решението за утврдување на списокот на опојни дроги —————	1993
1245. Решение за повлекување од промет на лекот Фолан таблети, од серијата 543059, производ на фабриката „Фармакос” - Призрен —————	1993
1246. Наредба за утврдување на месечните парични износи на личната инвалиднина, на семејната инвалиднина и на зголемената семејна инвалиднина, додатокот за неџа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток во 1989 година —————	1994
1247. Наредба за утврдување на височината на постојаното месечно парично примање во 1989 година —————	1994
1248. Наредба за утврдување на основот за определување на боречкиот додаток во 1989 година —————	1994
1249. Наредба за утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање во 1989 година —————	1994
1250. Упатство за измени на Упатството за потребната документација за остварување право на средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе —————	1995
1251. Коефициенти на растежот на цените и коефициент на растежот на животните трошоци во СФРЈ —————	1995
1252. Измени на Тарифата за користење на објектите за безбедност на пловидбата и на услугите на радиослужбата на поморските пловни патишта —————	1995
1253. Одлука за исправите и документацијата што претпријатијата и други правни лица ја доставуваат до народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини заради спроведување на девизната документарна контрола и за начинот и постапката на вршењето контрола —————	1996
1254. Одлука за содржина на Одлуката за издавање на благајнички записи —————	1997
Исправка на Одлуката за дополнително на Одлуката за каматните стапки на Народната банка на Југославија —————	1988
Исправка на Одлуката за определување на највисоките цени на нафтата и нафтените деривати —————	1988
Исправка на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот —————	1998
Назначувања и разрешувања —————	1998

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград,
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. – Директор и главен и одговорен уредник ВОИСЛАВ СОЛДАТОВИЌ. – Уредник
КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. – Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград,
Булевар војводе Мишика бр. 17.